



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN OTBORENO
SOCIETY OPIIITECTBO
MACEDONIA MAKEДOHIЈA

Проект на УСАИД за граѓанско општество Конкурс за доделување ад-хок грантови

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) објавува конкурс за доделување ад-хок грантови на граѓански организационо рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Проектот обезбедува поддршка за граѓанското општество за поттикнување демократски реформи. Проектот е овозможен со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).

Целта на конкурсот е да обезбеди поддршка за граѓански организации од Република Македонија преку доделување **ад-хок грантови за акции на граѓански организации или неформални групи** кои адресираат актуелни проблеми на локално, регионално или национално ниво (грантови во износ помеѓу 2.000 и 10.000 американски долари).

За сите грантисти ФООМ ќе овозможи обуки и консултации врз основа на нивните специфични потреби и меѓусебно поврзување.

Со овој конкурс ќе се поддржат предлог проекти кои се иновативни и ќе постигнат видливо влијание и кои:

- директно ги поддржуваат целите на Проектот на УСАИД за граѓанско општество;
- покажуваат посветеност кон вклучување на граѓаните и ефективни стратегии за ангажирање или мобилизирање на граѓаните;
- нудат креативни и ефективни стратегии за пристап до информации и придонес кон политиките;
- применуваат, кога е соодветно, стратегиско користење на медиумите во промоција на целите;
- промовираат интегративен пристап со фокус на етникумите и родот;
- градат партнерства и коалиции, посебно кога се обработуваат тешки реформски прашања.

Повеќе информации и материјалите за пријавување се достапни на www.soros.org.mk.

Нема рок за поднесување на пријавите.

Пријавите може да се поднесуваат секој работен ден и за нив ќе се одлучува континуирано.

Повикот е отворен до 31 август 2013.

Пријавите треба да се поднесат во ФООМ на бул. Јане Сандански 111, 1000 Скопје.

Проектот на УСАИД за граѓанско општество го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија во соработка со четири граѓански организации: Младински образовен форум, Форум – Центар за стратегиски истражувања и документација, Центар за граѓански комуникации и Реактор – Истражување во акција.